




Карактеристики

Се чувствувам / Следете ме, Паметен проток на воздух, ЕКО, супер EMC перформанси, самодиагностика, интелигентно одмрзнување, самочистечка функција, Функција против создавање на мувла и габи Функција против рѓа, автоматски режим на одвлажнување/ кондензација, супер тивок дизајн, проток на воздух со низок шум, турбо режим, автоматски режим, режим на мирување, Индикатор за дефект, копче за итни случаи, автоматско рестартирање, автоматско исклучување/вклучување тајмер, вентилатор со 4 брзини, надворешен вентилатор со пет брзини Повеќекратна компатибилност, функција за греење на 8°C, Греење/ладење на ниски температури, сунѓерест филтер, филтер што може да се пере, Двострано одводнување (дренажа), Заштита за стабилност, Стерилизација на 56°C, Детектирање при истекувањена средството за ладење, далечински управувач, Функција за меморија за позиција за насочување на воздухот, скриен LED дисплеј, екран ВКЛУЧЕН/ИСКЛУЧЕН. Ладење, силно ладење на 60°C, брзо ладење и брзо загревање, RC држач, хидрофилна алуминиумска перка, резервен прекинувач, Вентилатор со повеќе брзини Функција I-clean, Горна плоча/капак, Функција за автоматско насочување на воздухот, Функција против ладен воздух

Капацитет		12000BTU	
Номинален напон и фреквенција		V/Hz	
Mode		220-240V~/50Hz/1P	
Номинален капацитет		Ладење	Греење
Влезна моќност		W	W
Јачина на електрична енергија		A	A
SEER/ Energetska klasa		5.1(1.5-9.0)	4.7(1.5-10.0)
SCOP/ Energetska klasa - prosečna		6,1/A++	/
SCOP/ Energetska klasa - potoplo		/	4.0/A+
Опсег на работа (°C)		°C	°C
Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот)		kWh	kWh
Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - просечна		kWh	kWh
Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - потопла		kWh	kWh
Одвлажнување		Kg/h	1,2
Степен на заштита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Класа на електрична заштита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Макс. влезна потрошувачка		W	1730
Макс. Електрична енергија		A	10
Компресор	Модел		
	Тип		Rotary
	Бренд		GMCC
Внатрешна единица	Внатрешна циркулација на воздух	m³/h	560
	Ниво на бучава на внатрешна dB	dB(A)	51/47/43/35/32
	Нето димензија	mm	790×275×192
	Димензија на пакување	mm	860×345×265
	Нето тежина/Бруто тежина	Kg	8,5/10,5
Надворешна единица	Ниво на бучава на надворешна единица, dB	dB(A)	50
	Нето димензија	mm	777×498×290
	Димензија на пакување	mm	818×520×325
	Нето тежина/Бруто тежина	Kg	24/26
	Тип на разладно средство		R32
	Тежина на разладно средство	Kg	0,56
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,38
	Макс. испуст/Макс. притисок на вшмукување	Mpa	
Цевки за разладно средство	Страна за течност/Страна за гас/Должина	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Макс. должина на цевка на разладно средство/ Макс. разлика во ниво	m	25/10